

Минатото покажа дека секаквото мешање во балканските недоразбирања на балканците им носи само зло и несреќа. Имено, создавањето на "вештачката творба" во 1912 година отвори нова балканска рана, која очигледно со векови нема да може да се излекува. Нечиј геополитички и стратешки натпревар беше контрапродуктивен на интересите на балканските народи. Во 1913 година W.Реасок, француски историчар и публицист рекол дека на Балканот е создадена држава за Албанците, а не за православното население кое во тоа време било доминантно во таа земја.

На 9 јануари 1989 година д-р Мирољуб Јевтиќ запишал дека "тогаш не се водело сметка за етничко, туку за политичко разграничување и формирање на таа држава".



■ Пишува:
Силвана БЛАЖЕВА

АТАК НА БИБЛИСКАТА ЗЕМЈА

Непријатно е чувството поради сознанието дека на Балканскиот Полуостров живеат народи, кои до некаде сè уште се наоѓаат во голема заблуда и занес дека дошло времето кога светската демократија кон нив ќе ја покаже својата широкоградост, коректност и непристрасност, а тие ќе

Пред неполни четири години вакво нешто се случуваше и во Македонија, а сакало да се признае или не, последиците од тоа ќе ги чувствуваат многу генерации кои доаѓаат. Со насилствена, криминогена и терористичка политика се направи обид за сквернавење на првата библиска земја во Европа - Македонија, при што ѝ се наметнаа принципи непознати во правната практика на човековата цивилизација.

фија, кои имаат врски со картелот за шверцување дрога, сместен во главниот град на Косово, Приштина. Наводно овој картел бил составен од Албанци, кои биле членови на Косовскиот национален фронт, чие воено крило било ОВК. Оваа организација ДЕА ја опишува како "најмоќна на светот за шверцување хероин", чиј профит се вложувал во купувањето оружје.

Во 2001 година меѓународната заедница се анимирала, предупредувајќи на уште една наводна "хуманитарна катастрофа" затоа што "етничките Албанци

СО 540 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ ОД АЛБАНСКАТА МАФИЈА СЕ ФИНАНСИРАА КОНФЛИКТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И НА КОСОВО

бидат во состојба да ја премеруваат, да ја стават на терезија нејзината конзистентна, чесна политика, со висок морал. Во социјалистичките земји, а особено на територијата на некогашна СФРЈ се водеа војни, за кои денес со сигурност може да се тврди дека покрај настојувањето за осамостојување, но во држави со чисти етнички средини, населението во никој случај, пред сè, предвид не ги имало човековите права и слободи. Неспорен факт е дека од крвавите судири и конфликти на балканските простори некој имал и сè уште има материјална и воено-политичка корист.

На 18 септември 2001 година од весникот "Вашингтон тајмс" бугарскиот неделник "Тема" пренесе информација дека "Ал Каида и исламскиот џихад во Македонија имаат 5.000 борци". Доказ дека во државата има Муџахедини се неколкуте списоци на борците на ОНА, според кои во 113. бригада на ОВК (ОНА) биле регистрирани 150 вакви лица, кои биле бележени со кратенката "муџ".

Според Мајкл Чошудовски, професор по економија на Универзитетот во Отава, Канада, финансирањето на етничките војувања на Балканот во себе ја содржи формулата на скриена поддршка од членовите на албанската ма-

во Македонија се угнетено малцинство". Всушност, повеќето милијарди долари од балканската трговија со дрога, со која во средината на 80-тите години на минатиот век суверено господарела албанската мафија, одиграле круцијална улога во финансирањето на конфликтите во Македонија и на Косово.

ВО ЕВРОПА ОВК РАСТУРА ХЕРОИН

Транзиционата сиромаштија предизвика етничка тензија на Балканот, конкретно во Македонија и на Косово, при што била создадена можност илјадни-

ци невработени млади лица многу лесно да бидат регрутирани во подземјето. Нарко-бароните од Албанија, Македонија и од Косово во спрега со италијанската мафија се појавиле како нова економска сила и елита. За албанската мафија, која е поврзана со свои центри во Турција, се тврди дека тесно соработува со многу групи, кои имаат политички или верски врски во цела Европа, вклучувајќи ги и криминалните групи од балканските простори.

Во еден свој извештај Европол констатирал:

"... Спегата меѓу криминалците и терористите на Косово прераснува во сериозен фактор за нестабилност на Балканот и на стариот континент". Дел од парите од албанската мафија добиени од сите можни криминални дејствија директно се депонира на тајните банковни сметки на разни државни воени и полициски институции, политички партии, дури и на видни личности од политичкиот живот на многу држави."

Долготрајно во период мерен со векови, тероризмот бил присутен на балканските простори, во различни верзии и со одредени амплитуди во ескалирањето на состојбите. Со појавата на нарко бизнисот историско-географска-

кои оваа мафија е мошне моќна, официјално поведоа истрага за нејзините врски со илегалната трговија со наркотици и за тајното вооружување на ОВК".

Во септември 1999 година британскиот криминолог од Универзитетот Келе, професорот Марк Галеоти, во едно интервју рекол:"... Европските земји имаат сигурни докази дека терористичката ОВК е директно вмешана во растурањето хероин низ европските метрополи. Врската меѓу ОВК и подземјето е двојна. Албанските дилери им плаќаат надоместок на командантите на ОВК поради префрлањето на турскиот хероин преку територијата на Косово, а потоа од директната продажба на дрога во Западна Европа остваруваат профит, од кој дел одвојуваат за купување оружје за ОВК. Дури 70 отсто од хероинот кој пристигнува во Германија и во Швајцарија, како и 85 отсто од хероинот кој е во промет во Грција, Шведска и во Чешка минува низ рацете на бандитите од нарко мафијата и ОВК..."

Се настојуваше албанската мафија да се рангира по италијанската, која пред 25 години доминираше, по колумбиската и по руската, но се покажа дека денес таа е на врвот и почна да претставува опасност за светскиот поредок. Во нарко бизнисот се вклучени 12.000 мафиози, а според некои податоци, тие остварувале профит од 60 до 110 милијарди долари. Првиот човек на Интерпол, Рејмонд Кендал, на една средба во Софија предупредил: "По косовската криза Европа несопирливо ја освојуваат криминалци од сите бои и категории, од Албанија, Косово и од Македонија, кои освен што дејствуваат во рамките на албанската мафија, исто така, работат и самостојно, надвор од тоа мафијашко чудовиште, манифестираат насилство, вршат кражби и убиства, создавајќи неспокојство во традиционално мирните европски простори. Албанската нарко мафија сега подновена со нови членови, припадници од распространетата терористичка организација УЧК, се најголемиот лош во Европа и

наскоро тоа бесно чудовиште ќе стане проблем број еден за цел свет. Ако во блиска иднина не се преземат соодветни мерки против нив, ќе проплачат многу земји и народи..."

На 8 септември 2000 година "Вашингтон пост" коментираше: "Каде што е албанската мафија таму се убиствата, киднапирањата, рекетирањата и разбојништвата..."

Весникот "Берлинер Цајтунг" објави

податоци од извештајот на германската разузнавачка служба, според која во Германија терористичката ОВК била финансирана со 900 милиони тогашни марки, односно дека во 1999 година БНД проценила дека годишно албанската мафија во оваа земја преку наркотични средства пере околу 1,5 милијарда долари во повеќе од 200 приватни банки.

Во еден извештај од 1999 година француската разузнавачка служба пишува: "... ОВК е еден од главните криумчари на дрога во Франција... Годишната вредност на приходите кои ги остварува оваа вооружена терористичка организација изнесува 2 милијарди долари..."

Доколку се направи математичка пресметка на цената на дрогата и на претпоставениот број нејзини корисници се доаѓа до тоа дека се остварува профит од 803 милијарди долари годишно, а во вкупниот пазар со хероин албанската мафија учествува со 70 отсто, по што произлегува дека заработува од 520 до 540 милијарди долари.

Деновиве Европа, која иреално ги подзатвораше очите пред балканските случувања, се соочува со нечие настојување за покажување моќ за контролирање. Европејците можат да повиќаат многумина од овие простори за да им укажат како да се однесуваат, да бидат конструктивни, демократски настроени, подготвени за договори и за резолуции. Како ќе ги дефинираат тензиите е нивна работа, но и на балканците, бидејќи нивниот полициски час трае...



та слика на Балканскиот Полуостров може да се поистовети со онаа во Централна Америка, на Сицилија, во Јужна Африка.

Клопчето почна да се одмоткува кога на 11 септември 1999 година весникот "Вашингтон пост" го објави интервјуто со францускиот експерт за наркотици, Алан Либрус, кој изјавил:"... Албанската мафија го држи патот на хероинот, кој денес има дистрибутивни центри во сите држави на стариот континент... Таму каде што е албанската дрога, таму се и убиствата, киднапирањата, грабежите, рекетите и разбојништвата. Таа им предизвикува големи проблеми на сите европски полиции и држави. Затоа, Германија, Швајцарија и Шведска, земји во